



**Записник од трета фаза-Интервју по Јавен оглас број 01/2026 за работните место
Пожарникар спасител водич на група и Пожарникар спасител во Територијалната
противпожарна единица во Демир Хисар**

На ден 26.06.2026 година, во 8:30 часот, во просториите на Општина Демир Хисар, се реализира третата фаза – Интервју, по Јавен оглас број 01/2026 со архивски број 08-533/1 од 05.06.2026 година, објавен на 08.06.2026 година во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“, за вработување на неопределено работно време на овластени службени лица во областа на безбедноста-професионални пожарникари во Територијалната противпожарна единица при Општина Демир Хисар, за следните работни места:

-Пожарникар спасител-водич на група во Територијалната противпожарна единица во Општина Демир Хисар, шифра ПОЖ0210В02000- 1 извршител и

-Пожарникар спасител, шифра ПОЖ0210В04000 во Територијалната противпожарна единица во Општина Демир Хисар – 2 извршители.

Градоначалникот на Општина Демир Хисар формираше комисија за селекција на кандидати по јавен оглас бр. 1/2026, со Решение со архивски број 08–533/3 од 08.06.2026 година.

Кандидати кои беа уредно поканети на интервју:

- ☞ За работно место број 1 пожарникар спасител водич на група во Територијалната противпожарна единица во Општина Демир Хисар – 1 извршител

Р.Б.	Архивски број на пријава (шифра)	Број на бодови од прва фаза	Број на бодови од втора фаза	Вкупно 1 и 2 фаза
1	08 – 533/8	2	19,8	21,8

- ☞ За работно место број 2 Пожарникар спасител во Територијалната противпожарна единица во Општина Демир Хисар – 2 извршители

Р.Б.	Архивски број на пријава (шифра)	Број на бодови од прва фаза	Број на бодови од втора фаза	Вкупно 1 и 2 фаза
1	08 – 533/6	2	21,4	23,4
2	08 – 533/7	2	20,2	22,2

Сите кандидати кои беа поканети, се појавија на интервјуто.

Третата фаза – интервју на уредните кандидати се состои од:

-општи прашања со кои се проверува интересот и мотивацијата на кандидатот
прашања во врска со претходното работно искуство, очекувањата на кандидатот итн (носат максимум 6 бода),

-ситуациони прашања преку кои се проверуваат потребните општи работни компетенции за категоријата на која и припаѓа работното место (носат максимум 6 бода),

-стручни прашања преку кои се проверуваат посебните работни компетенции од делокругот на работното место (носат максимум 6 бода),

-оценка на способноста на кандидатот за изразување/пишување на македонски литературен јазик (носат максимум 2 бода) или севкупно 20 бода.

Постигнати резултати:

Р.Б.	Архивски број на пријава (шифра)	Бодови од општи прашања	Бодови од ситуациони прашања	Бодови од стручни прашања	Бодови од македонски јазик	Вкупно бодови од трета фаза поделено со три
1	08-533/8	14	12	18	6	50/3=16,66
2	08-533/6	13	9	18	6	46/3=15,33
3	08-533/7	11	13	12	6	42/3=14

Листа на кандидати со кои е спроведено интервјутото и освоени бодови во фаза 3

☞ За работно место број 1 пожарникар спасител водич на група во Територијалната противпожарна единица во Општина Демир Хисар – 1 извршител

Р.Б.	Архивски број на пријава (шифра)	Освоени бодови од Фаза 3
1	08 – 533/8	16,66

☞ За работно место број 2 Пожарникар спасител во Територијалната противпожарна единица во Општина Демир Хисар – 2 извршители

Р.Б.	Архивски број на пријава (шифра)	Освоени бодови од Фаза 3
1	08 – 533/6	15,33
2	08 – 533/7	14

Сумирани резултати од трите фази за секој кандидат поеднично:

За работно место пожарникар спасител водич на група

Р.Б.	Архивски број на пријава (шифра)	Освоени бодови од 1-фаза	Освоени бодови од 2-фаза	Освоени бодови од 3-фаза	Вкупно освоени бодови
1	08 – 533/8	2	19,8	16,66	38,46

За работно место пожарникар спасител

Р.Б.	Архивски број на пријава (шифра)	Освоени бодови од 1-фаза	Освоени бодови од 2-фаза	Освоени бодови од 3-фаза	Вкупно освоени бодови
1	08 – 533/6	2	21,4	15,33	38,73
2	08 – 533/7	2	22,2	14	38,2

Третата фаза по Јавен оглас број 01/2026, за работно место Пожарникар спасител водич на група и Пожарникар спасител заврши на 26.06.2026 година, во 11:00 часот.

Записникот од третата фаза ќе се објави на ден 26.06.2026 на интернет страницата на општината.

Табелараниот преглед за секој кандидат поединечно е интегрален дел на овој Записник.

Комисија за селекција на кандидати за вработување:

Член Игор Дајаноски

Член Александра Трајковска

Заменик член Билјана Пејковска



ПРАШАЊА ЗА ИНТЕРВЈУ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОЖАРНИКАРИ

ШИФРА НА КАНДИДАТ:08-533/6

ОПШТИ ПРАШАЊА:

- П) Од каде произлегува твојата мотивација за вработување во ТППЕ Демир Хисар?
- П) Какво претходно работно искуство имаш а поврзано со противпожарната заштита?
- П) Кои се твоите очекувања од вработувањето?

СИТУАЦИОНИ ПРАШАЊА:

- П) Наброј ги општите работни компетенции за работното место.
- П) Објасни ја работната компетенција работа со други/тимска работа.
- П) Конфликт при итна ситуација: „За време на активна спасувачка акција, колега со повеќе искуство од вас донесува одлука која сметате дека е директно опасна за тимот. Како ќе постапите?“

СТРУЧНИ ПРАШАЊА:

- П) Колку изнесува минималниот број на пожарникари за општини како Демир Хисар до 10000 жители?
- П) Дали професионалните пожарникари имаат таканаречен бенифициран стаж?
- П) За кој период по вработувањето, пожарникарот треба да се стекне со сертификат за стекната квалификација пожарникар, издаден од институција овластена од Министерството за образование и наука, во спротивно му престанува вработувањето.

ПОЗНАВАЊЕ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК:

ШИФРА НА КАНДИДАТ 08-533/6

ТИП НА ПРАШАЊА	ОСВОЕНИ БОДОВИ ОД КОМИСИЈА		
	ОПШТИ ПРАШАЊА	4	5
СИТУАЦИОНИ ПРАШАЊА	3	3	3
СТРУЧНИ ПРАШАЊА	6	6	6
ПОЗНАВАЊЕ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК	2	2	2
ВКУПНО	15	16	15
	46		
ВКУПНО ОСВОЕНИ БОДОВИ (поделено со три)	15,33		

Комисија за селекција на кандидати за вработување:

Член Игор Дамјаноски



Член Александра Трајковска

Заменик член Билјана Пејковска

ПРАШАЊА ЗА ИНТЕРВЈУ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОЖАРНИКАРИ

ШИФРА НА КАНДИДАТ:08-533/7

ОПШТИ ПРАШАЊА:

- П) Од каде произлегува твојата мотивација за вработување во ТППЕ Демир Хисар?
- П) Какво претходно работно искуство имаш а поврзано со противпожарната заштита?
- П) Кои се твоите очекувања од вработувањето?

СИТУАЦИОНИ ПРАШАЊА:

- П) Наброј ги општите работни компетенции за работното место.
- П) Објасни ја работната компетенција работа со други/тимска работа.
- П) Конфликт при итна ситуација: „За време на активна спасувачка акција, колега со повеќе искуство од вас донесува одлука која сметате дека е директно опасна за тимот. Како ќе постапите?“

СТРУЧНИ ПРАШАЊА:

- П) Колку изнесува минималниот број на пожарникари за општини како Демир Хисар до 10000 жители?
- П) Дали професионалните пожарникари имаат таканаречен бенифициран стаж?
- П) За кој период по вработувањето, пожарникарот треба да се стекне со сертификат за стекната квалификација пожарникар, издаден од институција овластена од Министерството за образование и наука, во спротивно му престанува вработувањето.

ПОЗНАВАЊЕ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК:

ШИФРА НА КАНДИДАТ 08-533/7

ТИП НА ПРАШАЊА	ОСВОЕНИ БОДОВИ ОД КОМИСИЈА		
	ОПШТИ ПРАШАЊА	3	4
СИТУАЦИОНИ ПРАШАЊА	4	4	5
СТРУЧНИ ПРАШАЊА	4	4	4
ПОЗНАВАЊЕ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК	2	2	2
ВКУПНО	13	14	15
	42		
ВКУПНО ОСВОЕНИ БОДОВИ (поделено со три)	14		

Комисија за селекција на кандидати за вработување:

Член Игор Дамјаноски



Член Александра Трајковска

Заменик член Билјана Пејковска

ПРАШАЊА ЗА ИНТЕРВЈУ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОЖАРНИКАРИ

ШИФРА НА КАНДИДАТ:08-533/8

ОПШТИ ПРАШАЊА:

- П) Од каде произлегува твојата мотивација за вработување во ТППЕ Демир Хисар?
- П) Какво претходно работно ускуство имаш а поврзано со противпожарната заштита?
- П) Кои се твоите очекувања од вработувањето?

СИТУАЦИОНИ ПРАШАЊА:

- П) Наброј ги општите работни компетенции за работното место.
- П) Објасни ја работната компетенција работа со други/тимска работа.
- П) Конфликт при итна ситуација: „За време на активна спасувачка акција, колега со повеќе искуство од вас донесува одлука која сметате дека е директно опасна за тимот. Како ќе постапите?“

СТРУЧНИ ПРАШАЊА:

- П) Колку изнесува минималниот број на пожарникари за општини како Демир Хисар до 10000 жители?
- П) Дали професионалните пожарникари имаат таканаречен бенифициран стаж?
- П) За кој период по вработувањето, пожарникарот треба да се стекне со сертификат за стекната квалификација пожарникар, издаден од институција овластена од Министерството за образование и наука, во спротивно му престанува вработувањето.

ПОЗНАВАЊЕ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК:

ШИФРА НА КАНДИДАТ 08-533/8

ТИП НА ПРАШАЊА	ОСВОЕНИ БОДОВИ ОД КОМИСИЈА		
	ОПШТИ ПРАШАЊА	5	4
СИТУАЦИОНИ ПРАШАЊА	4	4	4
СТРУЧНИ ПРАШАЊА	6	6	6
ПОЗНАВАЊЕ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК	2	2	2
ВКУПНО	17	16	17
	50		
ВКУПНО ОСВОЕНИ БОДОВИ (поделено со три)	16,66		

Комисија за селекција на кандидати за вработување:

Член Игор Дамјаноски



Член Александра Трајковска

Заменик член Билјана Пејковска